

РАДО БАНКА ВО СТЕЧАЈ

Радо банка експресно доживеа колапс. Народна банка ѝ ја одзема дозволата за работа. По рокот за жалба од 8 дена, Банката заминува во стечај. Во меѓувреме на коминтентите им било речено дека веќе не се вршат исплати, туку само уплати. Од таму никој не ја коментира состојбата.



"Не се знае колку пари заглавија во оваа Банка, но се проценува дека најголем дел ќе се вратат преку Фондот за осигурување на депозити, секако откако прво ќе се обештети државата. Во Радо банка заглавија и парите од 20 милиони долари тајвански кредити, кои ќе влезат во стечајната маса", изјави гувернерот на Народна банка на Македонија, Петар Гошев.

По Алмако и Експорт импорт, ова е трета банка која пропадна во земјава. За споредба, кај Експорт импорт банка поранешниот прв банкар Љубе Трпески во текот на едногодишната привремена управа се обидувааше да ги расчисти проблемите во кои беше лично инволвиран и подоцна заработи кривична пријава за злоупотреба на 11 милиони долари. Инаку, Љубе Трпески му даде одобрување и на контроверзниот газда Нини, кривично гонет во матичната Србија, да влезе во нашиот банкарски систем, односно да ги купи контролните пакети во Радо банка и во Македонска банка.

Додека се чека законската разрешница и потегот на гувернерот Гошев за Радо банка, откако ѝ ја одземе дозволата за работа, клиентите и вработените се во паника. Едните стравуваат за своите пари, другите за работните места. Некои се оптимисти. Според неофицијалните информации, во оваа банка на име депозити на граѓани и фирми има околу 5,5 милиони евра. Граѓаните ќе се обештетуваат преку Фондот за осигурување на депозити додека, пак, фирмите од стечајната маса. Банката подолго време била во исклучително тешка финансиска кондиција, аргумент за тоа е податокот дека Радо банка не можела да работи со странство - дозволата ѝ била одземена. Од целосен банкрот Банката може да ја спаси само странски инвеститор, домашна или странска банка. Но, сè погласно се зборува дека Радо банка тешко ќе може да се извлече од кризата и дека ќе биде ликвидирана.

ОХРИДСКА БАНКА НЕ Е ЗА ПРОДАЖБА

"Охридска банка не е за продавање на стратешки партнер", објави Управниот одбор на оваа Банка, една од трите во земјава за чие купување беше заинтересирана бугарската групација ДЗИ.

Според шпекулациите, ДЗИ сакала да купи 70 проценти од Охридска банка, но најголемите акционери во Банката не сакале продажба преку стратешки партнер туку влез на инвеститор кој ќе ја купи новата емисија на акции што, пак, не им одговарало на бугарските партнери, поради што и не дојде до сделка.

Управниот одбор на Охридска банка потврдува дека воделе неофицијални разговори, но не само со бугарската ДЗИ, туку и со други странски инвеститори. За информацијата од бугарските медиуми - дека ДЗИ сака да купи три банки во пакет - Охридска, Македонска и Радо - Управниот одбор на Охридска банка вели дека тоа било пушта желба на стратешкиот партнер или на некоја друга државна или монетарна институција.

"Не треба лесно да се продаваат субјектите од финансиската инфраструктура", велат првите луѓе на Охридска банка.

Наместо продавање, од Охридска банка велат дека било подобро ако банките во земјава се поврзат меѓу себе. Од ДЗИ се сретнаа и со гувернерот на Народна банка Петар Гошев и со претседателот Бранко Црвенковски, што говори за упорноста на бугарската групација ДЗИ.



ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ УШТЕ ШЕСТ ДРЖАВНИ АПТЕКИ

Владата донесе одлука да се продадат уште шест државни аптеки, и тоа на 27 мај. На барабанот на Берзата на оваа трета лицитација ќе се најдат аптеките "9 Ноември" од Велес, аптеката "16 Јули" во Кавадарци, "7 Ноември" од Гевгелија, аптеката "30 Ноември" од Дебар и градските аптеки при здравствените домови во Неготино и во Делчево. На лицитацијата со највисока почетна цена ќе стартува велешката аптека, која е проценета на околу 335.400 евра, а најевтино ќе се продава аптеката во Делчево, и тоа само за 32.000 евра. Почетната цена на аптеката во Неготино изнесува околу 271.600 евра.



БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 3.5.2005 година до 10.5.2005 година на Македонската берза на десетте најликвидни компании беа реализирани вкупно 224 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 43.550.045 денари. Најголем број трансакции имаше Гранит Скопје, вкупно 67, при што беа истргувани акции во вредност од 3.314.218 денари. Исто така, интерес предизвикаа и акциите на Алкалоид - Скопје со вкупно 59 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 14.594.742 денари. Најмалку трансакции, односно само една имаше Интернешенал Хотелс АД Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 3.120.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 10.5.2005 година изнесуваше

"БУЧИМ" ПОЧНА ДА РАБОТИ

Рестартирањето на "Бучим" е од големо значење за Радовиш и за Македонија, а од истиот инвеститор очекуваме наскоро да ја активира и "Саса", нагласи премиерот Владо Бучковски при свеченото пуштање на производството во "Бучим". Според него, со активирањето и на рудниците "Злетово" и "Тораница" на работа ќе се вратат 3.300 македонски рудари. Лентата во "Бучим" ја пресекоа претседателот Бранко Црвенковски и претставникот на стратешкиот инвеститор "Ромтрејд", Русинот Александар Михајлович Бронштејн. Генералниот директор на "Бучим", Украинецот Василиј Борутскиј, истакна дека три месеци во рудникот интензивно се работело на подготовка на капацитетите за рестар-



Со малку пониска цена на лицитацијата ќе бидат понудени кавадаречката аптека со околу 266.000 евра и аптеката во Гевгелија, која ќе се продава со почетна цена од 178.600 евра, а со речиси иста вредност ќе стартуваат аптеките во Гевгелија и во Дебар, кои се проценети на околу 178.000 евра. На Берзата, како и при претходните две лицитации, ќе бидат понудени само 75 отсто од проценетата вредност, додека остатокот ќе им се понуди на откуп на вработените, и тоа 20 отсто со попуст и 5 отсто се бесплатни. Заедно со овие шест аптеки ќе бидат продадени вкупно 22 аптеки. Досега од продажбата се инкасирани околу шест милиони евра. За продажба останува уште "Градски аптеки" - Скопје, чија проценка, според информацијата од Агенцијата за приватизација, сè уште не е завршена, и аптеката во Крива Паланка, за која Владата ја повлече одлуката поради нерешениот статус на оваа здравствена установа.

1.962,03 индексни поени за разлика од 4.5.2005 година кога изнесуваше 2.010,07 индексни поени.

- "Благој Ѓорев" АД Велес го достави ревидираниот извештај за 2004 година, а Жито Битола АД Битола го достави неревидираниот биланс на успех за периодот 1.1.-31.3.2005 година. Извештајот и билансот можат да се најдат на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

- Ревидиран извештај за 2004 година и известување од Адинг АД Скопје го достави финансискиот извештај за 2004 година. Извештајот може да се најде на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

- Адинг АД Скопје известува дека на седницата на Собранието на акционери од 28.4.2005 година, поради истек на мандатот на стариот состав на Надзорниот одбор, избран е нов Надзорен од-

бор, во следниот состав: Благоја Мојсовски, Боро Стојановски, Александар Белев и Иван Николовски, како независен член.

- Макпетрол АД Скопје известува дека Управниот одбор, на својата 87. седница одржана на 28.4.2005 година, донесе одлука за свикување на VII годишно Собрание на акционери на Макпетрол АД и тоа за 30.5.2005 година во 12 часот во Струга во Хотел "Макпетрол" со дневен ред составен од процедурален и работен дел. Процедурален дел:
- Избор на претседавач на Собранието;
- Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум);

- Определување на бројач-и на гласови.

тирање, за што биле вложени 3,8 милиони евра. Максималниот капацитет на производство во "Бучим" се очекува на први јули. Годишно ќе се произведуваат 50.000 тони бакарен концентрат, еден тон сребро и 500 до 600 килограми злато. Со пробно производство рудникот почна кон средината на март, кога беа ангажирани 430 поранешни рудари. Сега во "Бучим" работат 480 работници, чија просечна плата на почетокот ќе изнесува околу 200 евра. "Ромтрејд", преку рускиот бизнисмен Павел Малиновски, за 9,1 милиони евра го купи "Бучим" во јануари годинава и го рестартираше во предвидениот рок. Според раководителите на рудникот, цената на бакарот сега е поволна и изнесува 3.500 долари за еден тон, поради што очекуваат годишен обрт од 20 милиони евра и профит од пет милиони евра.

ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА "ФЕРШПЕД" ПОД ЛУПА

Управата за јавни приходи доби барање од јавниот правобранител да се обнови постапката за квалитетот на приватизацијата на "Фершпед". Меѓутоа, Агенцијата за приватизација, како единствена овластена организација, која ја следи приватизацијата во државата, ја прогласи УЈП за ненадлежна. За ова тие го информирале Јавното правобранителство и владината комисија за приватизација.



Официјално од Агенцијата за приватизација тврдат дека не постои документ, со кој на Управата за јавни приходи ѝ забраниле да врши контрола во скопската шпедитерска компанија, бидејќи оценила дека е ненадлежна за тоа.

Сепак, УЈП располага со документ во кој Агенцијата за приватизација ја оспорува надлежноста и контролите на УЈП во случајот "Фершпед", а приватизацијата ја прогласува за завршена уште во 1994 година.

"И најновата контрола која ја правеше УЈП, а беше по налог на Јавното обвинителство, според Агенцијата за приватизација, нема законски основ", изјави Магдалена Чиббановска, шеф на кабинетот во УЈП.

И покрај обидот на Агенцијата за приватизација да ја стопира контролата во "Фершпед", што трае извесно време, даночните инспектори сè уште не се повлечени од скопската фирма. Контролите се во тек. Од УЈП велат дека така ќе биде сè додека не се изјасни јавното правобранителство, по чиј налог и почнаа контролите. Последната контрола во "Фершпед", која сега ја оспорува Агенцијата, открила незаконитости во доприватизацијата на компанијата во 1994 година, кога таа целосно беше преземена од сегашните директори во "Фершпед".

"Агенцијата за приватизација ја прогласи Управата за јавни приходи за ненадлежна за вршење ревизија на приватизацијата на 'Фершпед', со што ја оспори и претходната ревизија направена во 2002 година", изјави Петра Митева, директорка на Управата за јавни приходи.

Според неа, со тоа се оспоруваат сите досегашни даночни контроли во "Фершпед".

